

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 март 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Томислав Блажевски од Скопје УП2 09-217/20 од 18 ноември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1001 од 20 ноември 2019 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1001 од 20 ноември 2019 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Томислав Блажевски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-217/20 од 18 ноември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-1001 од 20 ноември 2019 година издадено од КЕЦ Аеродром.

Според Електродистрибуција, потребна е нова трафостаница со среднонапонски вод. Нема маркица за трафостаница и во случај некој да преотстапи место за изградба, треба истата да е во градежен реон. Приклучувањето на нови корисници ќе го загрози снабдувањето на постоечките. За објектот е доставено одобрение за градење.

На седницата одржана на 3 февруари 2021 година на Комисијата за постапување по приговори се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-217/20 од 18 ноември 2020 година со прилог:

- Полномошно од жалителот за Адвокат Кристина Јакимовска од Скопје

- Решение за запирање на постапка бр. 11-1001 од 20 ноември 2019 година

- Одобрение за градење 13-273 од 18 октомври 2019 година со правосилност од 12 ноември 2019 година издадено од Општина Кисела Вода

- Извод од план, општ акт за село Драчево

2. Одговор на Приговор од 16 декември 2020 година

GIS скица.

Потоа, на наредните седници одржани на 26 февруари и 10 март 2021 година Приговорот повторно беше ставен на дневен ред.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–217/20  
15 март 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски